

ЕДУКАЦИЈА

ВО

SAPA UNIVERSITY

ISTANBUL

- Од 22.02.2015 – 27.03.2015 год бев на едукација на универзитетската клиника Чапа-Истанбул(5 недели).
- Една недела бев на ургентниот центар
- Четири недели бев на одделението за ортопедија и трауматологија

Ургентниот центар



- Ургентниот центар е посебна зграда, составена од дневна болница, ортопедска, детска, неврохируршка амбуланта.
- Дневната болница е составена од две соби по 8 кревети. Има исто така две други соби, по еден кревет наменети за тешко повредени пациенти.
- На вториот спрат поставен е ендоскопскиот кабинет, собите каде што лежат примените пациенти, операционите сали и интензивната нега.
- Сите модерно опремени.

Ортопедија и трауматологија



- Одделението на ортопедија и трауматологија е поставена на објект од 4 спрата.
- Првиот спрат се состои од поликлиничките амбуланти.
- Втори и трети спрат се собите каде што лежат пациентите.
- На четврти спрат се операционите сали.
- 6 операциони сали модерно премени.

- Температурата во операционите сали беше 18-20 степени
- 5 активни операциони сали, во шестата операциона сала поставен рентген апарат, каде се сликаа пациентите.
- До 25 оперативни интервенции на ден
- На истиот спрат има и recovery room, каде се пратени пациентите после операција.

- Имаше модерна апаратура, laminar flow, модерен и изобилствен инструментариум.



- Обемот на оперативни процедури беше широк. Се вршеа ортопедски елективни интервенции(остеотомии, корекци на варус деформитет итн), артроскопски интервенции(арт. На колено, рамо, рачен зглоб и артроскопии на колк). Истотака се третираа сите скршеници но и мултитрауматизирани и политрауматизирани пациенти.

Стручен состанок



- Секоја среда, имаше стручен состанок, каде специјализантите, пред професорите и специјалистите, ги презентираа натешките случаи од претходната недела, и заедно се одлучуваше за понатамошниот третман.

• Препораки

Администрација



- Секоја амбуланта имаше администратор, со тоа што докторот вниманието му го посветуваше на пациентот, не на компјутерот.

Уште една трауматолошка сала

- Со тоа би се овозможило полесна организација на работата на тимот во клиниката Св Наум Охридски – Скопје.
- Ова сала ќе помогнеше да не се смени распоредот на елективните случаи, од страна на итните оперативни процедури, кои имаат предност према елективните случаи.

Артроскопија на колк



- Ова интервенција моментално не се реализира во нашата установа.
- Мислам дека повеќето апаратури за ова оперативна процедура веќе ги имаме (Екстензионен стол и мобилен ртг апарат).
- Единствено треба да се обезбеди инструментариум за артроскопија на колк.

- Нормално, ова може да се реализира во договор со директорот на установата и началникот на одделението, да се предвидат сите трошоци и за инструментариум и за едукација на кадарот.

Благодарам

